




Безбедност

Проверете дали напонот на вашата електрична мрежа одговара на напонот означен на налепницата за идентификација што се наоѓа на задниот дел на уредот. Онаму каде што како уред за исклучување се користи електричен приклучок, приклучок за наизменична струја или спојка за апарати, тој ќе остане подготвен за работа.

Кај одредени модели, светлосниот индикатор се наоѓа странично на ТВ-уредот. Ако на предната страна на ТВ-уредот нема светлосна ознака, тоа не значи дека ТВ-уредот е целосно исклучен од електричната мрежа. За целосно исклучување на ТВ-уредот, мора да го исклучите електричниот приклучок.

Составните делови на ТВ-уредот се чувствителни на топлина. **Максималната собна температура** не треба да надмине **35°** целзиусови. Не покривајте ги задните или страничните отвори на ТВ-уредот. Оставете доволно простор околу уредот за да дозволите соодветна вентилација. Инсталирајте го апаратот подалеку од каков било извор на топлина (огниште итн.) или апарати што создаваат силни магнетни или електрични полиња.

Влагата во просториите каде што е монтиран уредот не треба да надмине **75%** влажност. Преместувањето на уредот од студено на топло место може да предизвика кондензација на екранот (и кај некои составни делови во внатрешноста на ТВ-уредот). Оставете кондензацијата да испари пред повторно да го вклучите ТВ-уредот.

о Копчет  или **POWER**/ на ТВ-уредот или копчето  на далечинскиот управувач може да се користат за вклучување на уредот и ставање во режим на мирување. Ако **немате намера да гледате телевизија подолго време**, целосно исклучете го уредот отстранувајќи го приклучокот од штекерот за напојување.

Во текот на **невреме со грмотевици**, препорачуваме да го исклучите ТВ-уредот од штекерот и антената за да се избегне можно оштетување од електрични или електромагнетни бранови. Од оваа причина, треба да имате лесен пристап до **штекерите и приклучоците за антената** за да ги **исклучите** ако е неопходно.

Веднаш **исклучете го** ТВ-уредот доколку забележите дека испушта **мирис на изгорено** или **чад**. Во ниеден случај не смеете сами да го отворите ТВ-уредот, бидејќи постои опасност од **електричен удар**.

ПРЕДУПРЕДУВАЊА

Овој уред е наменет за користење само во домаќинства и не треба да се користи за која било друга намена, како на пр., користење надвор од домаќинства или во комерцијална средина.

Ако надворешниот флексибилен кабел или жица на овој производ се оштетени, за да се избегне опасност,

треба да се заменат од производителот, неговиот сервисен застапник или пак слично квалификувано лице.

Околу телевизорот оставете повеќе од 10 см слободен простор за да дозволите соодветна вентилација. Вентилацијата на смее да се попречува со покривање на отворите за вентилација со предмети, како весници, крпи, завеси итн.

Апаратот не смее да се изложува на капење или прскање и врз него не смее да се ставаат предмети полни со течност, како на пример вазни.

Батериите (комплетот со батерии или инсталираните батерии) не смеат да се изложуваат на прекумерна топлина од сончева светлина, оган или слично.

За да се намали ризикот од пожар или електричен удар, не изложувајте го апаратот на дожд или влага.

Никогаш не ставајте го ТВ-уредот на нестабилна локација. ТВ-уредот може да падне и да предизвика сериозна телесна повреда или смрт. Повеќето повреди, особено кај децата, може да се избегнат со преземање едноставни мерки на претпазливост, како што се:

- Да се користат шкафицња или држачи препорачани од производителот на ТВ-уредот.
- Да се користи мебел што може безбедно да ја поддржува тежината на ТВ-уредот.
- Да се погрижите ТВ-уредот да не го надминува работ на мебелот на кој е поставен.
- Да не се става ТВ-уредот на висок мебел (на пр., плакари или полици за книги) без соодветно да се прицврстат мебелот и ТВ-уредот.
- Да не се ставаат ткаенини или други материјали помеѓу ТВ-уредот и мебелот на кој е поставен.
- Да се научат децата на опасностите од качувањето по мебелот за да го дофатат ТВ-уредот или неговите контроли.

Ако сакате да го задржите и преместите постојниот телевизор, применувајте ги истите мерки на претпазливост од погоре.

Опремата со овој симбол е Класа II или двојно изолиран електричен апарат. Специјално е дизајнирана за да нема потреба од безбедно поврзување со електрично заземјување.



Опремата без овој симбол е електричен апарат од Класа I. Таа мора да се поврзе со електричен штекер со заштитно заземјување.



За да спречите ширење пожар, свеќи или други извори на отворен оган треба постојано да се чуваат подалеку од апаратот.

За да спречите повреда, овој апарат мора да биде безбедно прицврстен на подот/сидот согласно упатствата за монтажа.

За да го намалите ризикот од изложување на радиофреквенција, растојанието за употреба на овој апарат треба да биде најмалку 100 см.

ТВ-екран

ТВ-екранот што се користи во овој производ е направен од стакло. Затоа, може да се скрши ако производот падне или ако врз него паднат други предмети.

ТВ-екранот е високотехнолошки производ, што ви овозможува да гледате слики со прецизни детали. Понекогаш, на екранот може да се јават неколку неактивни пиксели во облик на неподвижни точки со сина, зелена или црвена боја. Ова не влијае врз изведбата на вашиот производ.

Грижа

Користете производ за стакло за да го исчистите екранот, а мека крпа и благ детергент за да го исчистите останатиот дел од уредот.

Важно: Користењето силни детергенти, производи на база на алкохол и абразивни средства може да го оштетат екранот.

Редовно чистете ја прашина од задните и страничните отвори за вентилација. Користењето растворувачи, абразивни средства или производи на база на алкохол може да го оштетат ТВ-уредот. Ако некој предмет или течност навлезе во апаратот, веднаш исклучете го и однесете го на проверка кај овластено техничко лице. Никогаш не отворајте го апаратот сами, бидејќи тоа може да ве доведе во опасност или да го оштети апаратот.

Регулатива за електростатичко празнење (ESD)

Овој апарат ги исполнува критериумите на изведба на ESD. Во случај апаратот да не се поправи во режимот на Етернет врска заради електростатичко празнење, потребно е корисникот да преземе дејство.

Известување за функцијата Bluetooth

Технологијата Bluetooth® (ако е достапна во вашиот ТВ-уред) користи фреквенција од 2,4 GHz, така што близината на WiFi пристапни точки, пренасочувачи или микробранови печки може да предизвика пречки кај аудио преносот преку Bluetooth. Ако се соочувате со прекини во аудио приемот, треба да го рестартувате уредот со Bluetooth за да најдете фреквенција со помалку пречки, а ако и понатаму се соочувате со проблеми, треба да го поместите поблиску до телевизорот или да го зголемите растојанието помеѓу ТВ-уредот и изворот на пречките.

ИД на декларацијата на Bluetooth: D031897

Сидна монтажа на ТВ-уредот

Предупредување: За оваа постапка се потребни две лица.

За монтажата да биде безбедна, прочетете ги следните

безбедносни белешки:

- Проверете дали сидот може да ја поддржи тежината на ТВ-уредот и држачот за сидна монтажа.
- Следете ги упатствата за монтажа дадени со држачот. За одредени модели, не пропуштајте да ги зашрафите шестоаголните подлошки (и завртки) по стандардот ВЕСА за сидна монтажа дадени со држачот во навртките за сидна монтажа во задниот дел на држачот пред да почнете со сидната монтажа.
- ТВ-уредот мора да се монтира на вертикален сид.
- Проверете дали користите завртки соодветни за сидниот материјал.
- Проверете дали каблите на ТВ-уредот се поставени така што не постои опасност од сопнување.

Исто така, сите останати безбедносни упатства за нашите ТВ-уреди важат и тука.

Упатство за употреба за повеќе производи

Функциите опишани во ова упатство се заеднички за поголемиот дел од моделите. Некои функции можеби не се достапни на вашиот ТВ-уред и/или вашиот ТВ-уред може да вклучува функции што не се опишани во ова упатство за употреба. Цртежите во ова упатство може да се разликуваат од фактичкиот производ. Имајте го предвид фактичкиот производ.

Информации за корисници за исфрлање на старата опрема и батериите во отпад**[Европска Унија]**

Производи

Овие знаци покажуваат дека електричната и електронската опрема и батеријата со овој знак не треба да се исфрлаат како општ отпад од домаќинство на крајот на животниот век. Наместо тоа, производите треба да се предадат во соодветните собирни точки за рециклирање електрична и електронска опрема, како и батериите за правилен третман, преработка и рециклирање во согласност со националното законодавство и Директивите 2012/19/ЕУ, 2006/66/ЕЗ и 2008/12/ЕЗ.



Pb

Батерија

Напомена:
Знакот Pb
под знакот
за батерии
покажува дека
батеријата
содржи олово.

Со правилното исфрлање на овие производи, ќе помогнете да се зачуваат природните ресурси и да се спречат можните негативни последици врз животната средината и човечкото здравје што би можело да ги предизвика несоодветно постапување со отпадот од овие производи.

За повеќе информации во врска со собирните точки и рециклирањето на овие производи, ве молиме контактирајте со вашата локална општинска канцеларија, службата за отстранување на домашен отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

Во согласност со националното законодавство, можно е да се применуваат казни за неправилно отстранување на овој отпад.

[Деловни корисници]

Ако сакате да го исфрлите овој производ, контактирајте со набавувачот и проверете ги условите и одредбите на договорот за купување.

[Други земји надвор од Европската Унија]

Овие знаци се важечки само во Европската Унија. Ако сакате да ги исфрлите овие производи, направете го тоа во согласност со важечкото национално законодавство или другите правила во вашата земја за ракување со стара електрична опрема и батерии.

Почитувани купувачи,

Со ова, TCL изјавува дека овој уред е во согласност со директивата 2014/53/EU. Целосниот текст на изјавата за усогласеност со ЕУ е достапен на следнава адреса на интернет: www.thomson.tv.eu.

TCL Operations Polska Sp. z o.o.
ul. A. Mickiewicza 31/41
96-300 Żyrardów, Poland

Адреса на е-пошта: zyeee@tcl.com

Сликите и цртежите во ова упатство за употреба се дадени само за објаснување и може да се разликуваат од изгледот на фактичкиот производ. Дизајнот и спецификациите на производот може да се изменат без претходна најава.


Важни информации	1	HbbTV.....	13
		Пристап до HbbTV	13
		Деактивација на HbbTV	13
Поглавје 1 - Поврзувања		Користење на EPG (Електронски програмски водич)...	13
Поврзете ги напојувањето и антената	5	Функција Bluetooth.....	13
Поврзете Blu-ray диск-плеер, HD конзола за видеоигри, HD камера за снимање, слушалки, модул за заеднички интерфејс	5	Брзо вклучување	14
Поврзување на интернет	6		
		Поглавје 5 - Други информации	
Поглавје 2 - Како да започнете		Лозинка во Родителска контрола	15
Функции на далечинскиот управувач	7	Отстранување грешки	15
Инсталирање батерии	7		
Посебен далечински управувач	8		
Инсталирање батерии	8		
Вклучување и исклучување на ТВ-уредот	9		
Почетно поставување	9		
Поглавје 3 - Основни ТВ-операции			
Пристап до каналите.....	10		
Гледање на поврзани уреди	10		
Приспособување на јачината на звук	10		
Пристап до почетната страница на Android TV	10		
Пристап до T-Launcher	10		
Користење на менито Параметри на ТВ-уред	10		
Поглавје 4 - Како да добиете повеќе од вашиот ТВ-уред			
Инсталација на канали	11		
Заеднички интерфејс	11		
Користење на модулот за заеднички интерфејс	11		
Пристап до услугите на заедничкиот интерфејс	11		
Користење на поднаслови	11		
Вклучување/исклучување на поднаслови	11		
Вклучување јазици на поднаслов кај дигиталните ТВ-каналы	11		
Избирање тип на поднаслов кај дигиталните ТВ-каналы	12		
Користење на Телетекст.....	12		
Избор на дешифрирање јазик на страница	12		
Јазик на Дигитален Телетекст	12		
Мрежно будење	12		
T-Link	12		
Вклучување и исклучување на T-Link	12		
Користење репродукција со еден допир.....	12		
Користење системско мирување	12		

Поврзете ги напојувањето и антената


За да го вклучите ТВ-уредот откако сте го поврзале кабелот за напојување, притиснете ⏻ или **POWER**/ ⏻ .

Белешки:

- Позицијата на штекерот за напојување може да се разликува во зависност од моделот на ТВ-уредот. Кај одредени модели, можно е најпрво да треба да го вклучите прекинувачот.
- Исклучете го кабелот за напојување пред да ги поврзете уредите.




Поврзете Blu-ray диск-плеер, HD конзола за видеоигри, HD камера за снимање, салшалки, модул за заеднички интерфејс



Поврзување на интернет

Белешка: Во следниве упатства се опишани вообичаените начини за поврзување на ТВ-уредот со жичена или безжична мрежа. Методот на поврзување може да се разликува во зависност од фактичката конфигурацијата на мрежата. Ако имате прашања за домашната мрежа, обратете се кај вашиот Интернет-оператор.

Жичено поврзување



Безжично поврзување




Белешки:

- Вашиот ТВ-уред можеби ги нема сите приклучоци што се гледаат на цртежот погоре. Бројот на USB и HDMI-порти може да се разликува во зависност од моделот на ТВ-уредот.
- Локацијата на копчињата и приклучоците може да се разликува во зависност од моделот на ТВ-уредот.
- USB-приклучоците се за влез на податоци од USB-мемории и за поврзување на други сродни USB-уреди каде што е применливо. Надворешните HDD-дискови без сопствено напојување мора да се поврзат на USB-приклучок означен со излезна струја од 1A.
- Сите USB-уреди мора да се поврзат со ТВ-уредот директно, без продолжителни кабли. Ако е потребен продолжителен кабел, се препорачува кабел со максимална должина до 50 см. Подолгите продолжителни кабли треба да имаат феритни јадра.
- Функцијата ARC (Повратен аудио канал) е поддржана само на портата HDMI означена со ARC. За да ја користите функцијата ARC, најпрво вклучете ја функцијата T-Link како што е опишано во делот T-Link.
- Компатибилноста со уредите овозможени за MHL ви дозволува да го поврзете мобилниот уред со HDMI-влезот во ТВ-уредот што е означен како компатибилен со MHL.
- Се препорачува да употребувате висококвалитетни и добро изолирани HDMI кабли за да избегнете можни пречки.
- Користете слушалки со TRC-приклучок од 3,5 мм. Прекумерниот звучен притисок од слушалките може да предизвика загуба на слухот.

Функции на далечинскиот управувач


Поголемиот дел од функциите на вашиот ТВ-уред се достапни преку менијата што се појавуваат на екранот. Далечинскиот управувач што е обезбеден со вашиот ТВ-уред може да се користи за навигација низ менијата и за конфигурација на сите главни параметри.



- За исклучување и повторно вклучување на звукот.
- Мирување/излез од мирување.
- Нумерички копчиња**
 - За внесување броеви на каналите или цифра.
 - За пристап или излез од T-Launcher.
 - LIST** За прикажување на списокот со канали.
 - За контрола на јачината на звук.
 - За прикажување на информации за програмата, ако е достапно.
 - За прикажување на менито Параметри.
 - P** За промена на каналите.
 - За пристап до почетната страница на Android TV.
 - За прикажување на менито Опции.
 - ▲/▼/◀/▶** Копчиња за правец на движење.
 - OK** За потврдување на запис или избор.
 - За враќање на претходното мени или за напуштање на апликација.
 - За избор на влезен извор.
 - EXIT** За излез од менито Параметри.
 - LANG** За избор на тип на звук достапен за избраната аналогна ТВ-програма; за избор на јазик на аудио достапен за избраната дигитална ТВ-програма.
 - GUIDE** За вклучување/исклучување на Електронскиот програмски водич (достапно само за дигитални канали).
 - TEXT** За вклучување/исклучување на Телетекст.
 - SUBT.** За избор на јазик на поднаслов достапен за избраната дигитална ТВ-програма.
- Копчиња во боја**
 - За да изберете задачи или страници со Телетекст; ќе се користи за функцијата HbbTV.
 - За брзо премотување наназад.
 - За паузирање на репродукцијата.
 - За брзо премотување нанапред.
 - ZOOM** За избор на режимот на екран.
 - Белешка: Се препорачува да користите режим на цел екран. Не користете го долго време режимот за прикажување со црни ленти на двете страни на сликата (како на пример 4:3); во спротивно, екранот на ТВ-уредот може трајно да се оштети.*
 - За почнување на репродукцијата.
 - За прекинување на репродукцијата.

Инсталирање батерии















1. Притиснете за да го отворите задниот капак според цртежот.
2. Вметнете две AAA батерии според половите означени на батериите.
3. Вратете го задниот капак според цртежот.



Белешка: Типот на далечинскиот управувач може да се измени без претходна најава.

Посебен далечински управувач




-  За исклучување и повторно вклучување на звукот.
-  Мирување/излез од мирување.
-  За контрола на јачината на звук.
-  За пристап или излез од T-Launcher.
-  За вклучување на функцијата на глумчето.
-  За промена на каналите.
-  За пристап до почетната страница на Android TV.
-  За избор на влезен извор.
-  Копчиња за правец на движење.
-  За потврдување на запис или избор.
-  За враќање на претходното мени или за напуштање на апликација.
-  За прикажување на менито Опции.
-  За скок-прозорец со виртуелната тастатура за далечинско управување кога е достапна.
-  За вклучување на гласовната функција. *(Достапно само кога мрежното поврзување е нормално.)*

Белешка: Овој далечински управувач е достапен само кај избрани модели. Типот на далечинскиот управувач може да се измени без претходна најава.

Инсталирање батерии

1. Држете го долниот дел на далечинскиот управувач, употребете пластичен предмет во вид на паричка за да го завртите преклопникот во позицијата „Отворено“ како на сликата.
2. Извадете го капакот за батерии.
3. Вметнете две AAA батерии според половите означени на батериите.
4. Вратете го капакот за батерии и употребете пластичен предмет во вид на паричка за да го завртите преклопникот во позицијата „Затворено“.



Важно:






Батериите не смее да се изложуваат на прекумерна топлина, како на пр., сончева светлина, оган или слично. Отстранете ги батериите кога немате намера да го користите далечинскиот управувач долго време. Ако ги оставите батериите во опремата, тие може да предизвикаат оштетување преку разградување и истекување на корозивно средство, со што се поништува гаранцијата.

За да ја заштитите животната средина, користете ги локалните постројки за рециклирање и исфрлање на батериите во отпад. Исфрлајте ги употребените батерии во отпад според дадените упатства.














ВНИМАНИЕ: Постои опасност од експлозија ако батериите се заменат со погрешен тип. Заменувајте ги само со ист или сличен тип препорачан од производителот на опремата.

Ако батериите во вашиот далечински управувач се истрошени, може да ги користите копчињата на вашиот ТВ-уред. Тие ги имаат следните функции:





За модели што на уредот ги имаат копчињата прикажани подолу:

-  
-  
-  Функции (Кратко притискање)
⏻ (Долго притискање)

За модели што на уредот ги имаат копчињата прикажани подолу:

- | | ТВ-режим | Во менија |
|---|---|---|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Функции (Долго притискање)
OK (Кратко притискање) | Функции (Долго притискање)
OK (Кратко притискање) |

Вклучување и исклучување на ТВ-уредот

- Кога електричниот кабел е приклучен, ТВ-уредот ќе се вклучи автоматски или ќе се префрли во режим на мирување. Ако ТВ-уредот се наоѓа во режим на мирување, притиснете го копчето  или **POWER**/ на уредот или копчето  на далечинскиот управувач за да го вклучите.
- За да го ставите ТВ-уредот во режим на мирување, притиснете го копчето  на далечинскиот управувач. ТВ-уредот ќе остане приклучен во електричната мрежа, но со ниска потрошувачка на енергија.
- За да го исклучите ТВ-уредот, исклучете го приклучокот од штекерот.

(* Кај одредени модели, најпрво мора да го вклучите копчето за напојување.)

Почетно поставување

Првиот пат кога ќе го вклучите телевизорот, ќе се појави екранот за **Welcome** (Добредојде) што ќе ве води низ процесот на почетно поставување. Следете ги упатствата на екранот за да го завршите процесот на почетно поставување, како што е избирање јазик, поврзување со мрежа, скенирање канали и др. Кај секој чекор, може да направите избор или да го прескокнете чекорот. Ако го прескокнете чекорот, поставувањето може да го извршите подоцна од менито со параметри.

Белешка: Ако при пребарувањето на канали се најдат само аналогни канали, тоа можеби се должи на лошо емитување, па затоа не е опфатено во гаранцијата на производителот. Произведувачите не може да се сметаат одговорни за недостаток или лошо емитување во некои области.

Пристап до каналите

Со користење на нумеричките копчиња: притискајте ги соодветните нумерички копчиња на далечинскиот управувач за да пристапите до каналите.

Користење на копчињата P/V: притискајте ги копчињата P/V на далечинскиот управувач или соодветните копчиња на ТВ-уредот за да се движите низ каналите.

Користење на копчето LIST: притиснете го копчето LIST на далечинскиот управувач за да го прикажете списокот со канали и притиснете ▲/▼/◀/▶ и OK за да изберете канали.

Гледање на поврзани уреди

Притиснете □ на далечинскиот управувач за да го прикажете списокот со извори. Притиснете ▲/▼ за да го изберете ТВ-уредот или другите влезни извори и притиснете OK за да потврдите.

Исто така, може да притиснете □ на далечинскиот управувач за да ја прикажете почетната страница, притискајте ▲/▼ за да се преместите во областа Source (Извор), потоа притиснете ◀/▶ и OK за да го изберете влезниот извор.

Приспособување на јачината на звук

Контрола на јачината на звук: притискајте ги копчињата ⏮/⏭ на далечинскиот управувач или соодветните копчиња на ТВ-уредот за да ја зголемите или намалите јачината на звукот.

Исклучување на звукот: притиснете го копчето 🔇 за привремено исклучување на звукот. Притиснете го ова копче повторно или копчето ⏮ за да го вратите звукот.

Пристап до почетната страница на Android TV

Ви овозможува да уживате во Интернет-апликации (апликации) и специјално приспособени веб-сајтови на интернет и да ги поставите системските параметри на ТВ-уредот. Може да управувате со помош на далечинскиот управувач на ТВ-уредот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

- Пред да ги употребите апликациите на Smart TV, извршете конфигурација на мрежните параметри.
- Може да се јават задоцнета реакција и/или прекини во зависност од мрежните услови.
- Ако имате проблеми со користењето некоја апликација, може да контактирате со давателот на содржината.
- Според условите на давателот на содржината, може да се прекинат ажурирањата на апликацијата или самата апликација.

- Во зависност од правилата во вашата земја, некои апликации може да имаат ограничена услуга или да не бидат поддржани.
 - Измените во содржината на апликациите може да се извршат без претходна најава од давателот на услуга.
1. Притиснете □ на далечинскиот управувач за да се прикаже почетната страница на Android TV.
 2. Притиснете ▲/▼/◀/▶ и OK за да влезете во саканите апликации, функции или параметри.
 3. Притиснете ← за да се вратите на почетната страница.

Белешка: Бидејќи за поврзувањето со Интернет е потребно време, ви препорачуваме да почекате неколку минути пред да ја употребите функцијата Smart TV по активирањето на ТВ-уредот од режим на мирување.

Пристап до T-Launcher

Ви овозможува да уживате во Интернет-апликации (апликации) и видеа.

1. Притиснете ⓧ на далечинскиот управувач за да се прикаже T-Launcher.
2. Притиснете ▲/▼/◀/▶ и OK за да влезете во саканите апликации или видеа.
3. Притиснете ← за да се вратите во стартаерот.
4. Притиснете ⓧ повторно за да излезете од стартаерот.

Користење на менито Параметри на ТВ-уред

Ви дозволува да ги приспособите параметрите на ТВ-уредот, како што се сликата и звукот.



1. Притиснете ⚙ на далечинскиот управувач за да го прикажете менито Параметри.
2. Притиснете ▲/▼ за да ја изберете саканата ставка, потоа притиснете OK/▶ за да влезете во соодветното подмени.
3. Во подменијата, притиснете ▲/▼ за да изберете опции од менито, потоа притиснете OK/▶ за да влезете во списокот со опции, интерфејсот за приспособување или во соодветното подмени.
4. Притиснете ← за да се вратите во претходното мени.
5. Притиснете EXIT или ⚙ за да го затворите менито.

Белешка: Исто така, може да притиснете ≡ на далечинскиот управувач, да изберете Settings (Параметри) (ако е достапно) и да притиснете OK за да влезете во менито Параметри. Некои опции можеби нема да бидат достапни за одредени извори на сигнали.

Инсталација на канали

Овој дел опишува како автоматски да пребарувате и зачувувате канали. Тоа може да го направите во кој било од следните случаи:

- ако сте го прескокнале чекорот за инсталацијата на канали при почетното поставување;
- ако добиете потсетник дека нема канали во ТВ-режимот;
- ако сакате да ги ажурирате вашите канали.

1. Во ТВ-режим, притиснете  на далечинскиот управувач и изберете **Channel > Channel scan** (Канал > Скенирање канали). Притиснете **OK/▶** за да влезете.
2. ТВ-уредот ќе ги инсталира и ќе ги подреди каналите според вашата земја. Притиснете **▲/▼** за да изберете **Country** (Земја) и притиснете **OK/▶** за да влезете. Внесете ја стандардната лозинка 1234 или сопствената лозинка доколку сте ја смениле лозинката во менито **System > Lock** (Систем > Заклучување). Притиснете **▲/▼** за да ја изберете вашата земја и притиснете **OK** за да потврдите.
3. Притиснете **▲/▼** за да изберете **Automatic search** (Автом. пребарување), потоа притиснете **OK/▶** за да влезете.
4. Притиснете **▲/▼** за да изберете **Tuner mode** (Режим на приемник) и притиснете **◀/▶** за да изберете **Cable** (Кабел), **Antenna** (Антиена) или **Satellite** (Сателит). (Белешка: Опцијата **Satellite** (Сателит) е достапна само кај избрани модели.)
5. Притиснете **▲/▼** за да изберете други опции за конфигурирање.
6. По завршувањето на конфигурацијата, притиснете **▼** за да изберете **Search** (Пребарување) и притиснете **OK** за да го вклучите скенирањето на канали.
7. Пребарувањето канали може да потрае неколку минути. По автоматското пребарување, каналите ќе се подредат по претходно утврден редослед. Ако сакате да сокриете или да преместите канали, притиснете  на далечинскиот управувач, изберете **Channel > Channel organizer** (Канал > Организатор на канали) и притиснете **OK/▶** за да влезете.

Заеднички интерфејс

Шифрираните дигитални ТВ-каналы може да се дешифрираат со модул за заеднички интерфејс и картичка обезбедена од операторот за дигитална телевизија.

Модулот за заеднички интерфејс може да овозможи неколку дигитални услуги, во зависност од операторот и услугите што ќе ги изберете (на пример, претплатничка телевизија). Контакттирајте со операторот за дигитална телевизија за повеќе информации во врска со услугите и условите.


Користење на модулот за заеднички интерфејс

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Исклучете го вашиот ТВ-уред пред да вметнете модул за заеднички интерфејс. **Внимателно следете ги упатствата опишани подолу. Неправилното вметнување на модулот за заеднички интерфејс може да ги оштети модулот и вашиот ТВ-уред.**

1. Следејќи ги упатствата отпечатени на модулот за заеднички интерфејс, внимателно вметнете го модулот во отворот за заеднички интерфејс на ТВ-уредот.
2. Целосно вметнете го модулот во отворот.
3. Вклучете го ТВ-уредот и причекајте да се активира функцијата за заеднички интерфејс. Ова може да потрае неколку минути.

Белешка: Не отстранувајте го модулот за заеднички интерфејс од отворот. Тоа ќе ги деактивира дигиталните услуги.

Пристап до услугите на заедничкиот интерфејс



По вметнувањето и активацијата на модулот за заеднички интерфејс, притиснете  на далечинскиот управувач, изберете **Channel > Common interface** (Канал > Заеднички интерфејс) и притиснете **OK/▶** за да влезете.

Оваа опција на менито е достапна само ако модулот за заеднички интерфејс е исправно вметнат и активиран. Апликациите и содржините на екранот се обезбедени од операторот за дигитална телевизија.


Користење на поднаслови


Може да вклучите поднаслови за секој ТВ-канал. Поднасловите се емитуваат преку Телетекст или дигитални емитувања DVB-T/DVB-C. Со дигиталните емитувања, имате дополнителни опции за избирање на претпочитан јазик на поднаслов.

Вклучување/исклучување на поднаслови

1. Притиснете  на далечинскиот управувач, изберете **Channel > Subtitle** (Канал > Поднаслов) и притиснете **OK/▶** за да влезете.
2. Изберете ја опцијата **Subtitle** (Поднаслов), притиснете **OK/▶** за да влезете, притиснете **▲/▼** за да изберете **On** (Вклучено) или **Off** (Исклучено) и притиснете **OK** за да потврдите.
3. Притиснете **EXIT** или  за да го затворите менито.



Вклучување јазици на поднаслов кај дигиталните ТВ-каналы

1. Притиснете  на далечинскиот управувач, изберете **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Канал > Поднаслов > Прв јазик на дигитален поднаслов) и притиснете **OK/▶** за да влезете.

- Притиснете ▲/▼ за да изберете јазик на поднаслов како претпочитан јазик и притиснете **OK** за да потврдите.
- Притиснете ▲/▼ за да изберете **Digital subtitle language 2nd** (Втор јазик на дигитален поднаслов) и притиснете **OK/▶** за да влезете.
- Притиснете ▲/▼ за да изберете втор јазик на поднаслов и притиснете **OK** за да потврдите.
- Притиснете **EXIT** или  за да го затворите менито.



Скратена операција: Притиснете **SUBT.** на далечинскиот управувач за директно да изберете достапен јазик на поднаслов за избраната ТВ-програма.

Избирање тип на поднаслов кај дигиталните ТВ-канали

- Притиснете  на далечинскиот управувач, изберете **Channel > Subtitle > Subtitle type** (Канал > Поднаслов > Тип на поднаслов) и притиснете **OK/▶** за да влезете.
- Притиснете ▲/▼ за да изберете тип на поднаслов и притиснете **OK** за да потврдите. Може да изберете **Hearing Impaired** (Лица со оштетен слух) за да прикажете поднаслови за лица со оштетен слух на вашиот избран јазик.
- Притиснете **EXIT** или  за да го затворите менито.



Користење на Телетекст

Избор на дешифрирање јазик на страница

- Притиснете  на далечинскиот управувач, изберете **Channel > Teletext > Decoding page language** (Канал > Телетекст > Дешифрирање јазик на страница) и притиснете **OK/▶** за да влезете.
- Притиснете ▲/▼ за да го изберете правилниот тип на јазик во кој ќе се прикажува Телетекстот и притиснете **OK** за да потврдите.
- Притиснете **EXIT** или  за да го затворите менито.

Јазик на Дигитален Телетекст

На дигиталните ТВ-канали, во зависност од операторот, можеби ќе може да уживате во услуга со повеќе почетни страници на Телетекст на различни јазици. Оваа функција ви дозволува за изберете еден од достапните јазици како примарен јазик, којшто е поврзан со различни почетни страници на Телетекстот.

- Притиснете  на далечинскиот управувач, изберете **Channel > Teletext > Digital teletext language** (Канал > Телетекст > Јазик на дигитален телетекст) притиснете **OK/▶** за да влезете.
- Притиснете ▲/▼ за да изберете јазик и притиснете **OK** за да потврдите.
- Притиснете **EXIT** или  за да го затворите менито.

Мрежно будење

Оваа функција ви дозволува да го вклучувате вашиот ТВ-уред од режим на мирување преку мрежата. За да ја користите функцијата, проверете дали:



- ТВ-уредот е поврзан на ефективна домашна мрежа;
- Посакуваниот контролер, како на пр., паметниот телефон е поврзан на истата мрежа со вашиот ТВ-уред;
- Апликација што ја поддржува функцијата Мрежно будење е инсталирана на контролерот;
- Networked standby** (Вмрежување во мирување) е поставено на **On** (Вклучено) во менито **Network** (Мрежа).

Кога ТВ-уредот е во режимот Вмрежување во мирување, може да ја користите апликацијата за далечинско будење на ТВ-уредот.

T-Link

Користете ја оваа функција за да пребарувате уреди со CEC поврзани во HDMI приклучоците на вашиот ТВ-уред и овозможете репродукција со еден допир и мирување со еден допир меѓу уредите со CEC.


Вклучување и исклучување на T-Link

- Притиснете  на далечинскиот управувач, изберете **System > T-Link** (Систем > T-Link) и притиснете **OK/▶** за да влезете.
- Притиснете ▲/▼ за да изберете **T-Link** (T-Link) и притиснете **OK/▶** за да влезете.
- Притиснете ▲/▼ за да изберете **On** (Вклучено) или **Off** (Исклучено) и притиснете **OK** за да потврдите.
- Притиснете **EXIT** или  за да го затворите менито.

Користење репродукција со еден допир

Кај репродукцијата со еден допир, со притискање на копчето за репродукција на (на пример) ДВД-далечинскиот управувач, започнува репродукција на ДВД-уредот и автоматски го префрла ТВ-уредот на правилниот извор, прикажувајќи ДВД-содржина.

Користење системско мирување

Кај системското мирување, со притискање на копчето  на (на пример) далечинскиот управувач на ТВ-уредот, го префрла ТВ-уредот и сите поврзани HDMI-уреди во режим на мирување.

Белешка: Функциите за CEC зависат од поврзаните уреди и можно е некој уреди да не соработуваат правилно кога се поврзани со овој ТВ-уред. За дополнителни информации треба да го разгледате ова упатство за употреба или да се консултирате со производителот на уредите кај кои се јавува проблем.

HbbTV


HbbTV (Хибридно емитување на широкопојасна телевизија) е услуга што ја нудат одредени оператори и што е достапна само на некои дигитални ТВ-канални. HbbTV испорачува интерактивна телевизија преку широкопојасен интернет. Овие интерактивни функции се додадени на нормалните дигитални програми и ги збогатуваат, вклучувајќи услуги како дигитален телетекст, електронски програмски водич, игри, гласање, посебни информации во врска со тековната програма, интерактивно рекламирање, информативни списанија, пропуштени телевизиски емисии итн.

За да ја користите HbbTV, проверете дали ТВ-уредот е поврзан на интернет и дали HbbTV е вклучена.

Белешки:


- Услугите на HbbTV зависат од операторот или од земјата и можеби не се достапни во вашата област.
- Со функцијата HbbTV не може да преземате датотеки на ТВ-уредот.
- Моменталната достапност на апликацијата HbbTV можеби се должи на давателот на апликацијата или на условите поврзани со емитувањето.
- За да пристапите до апликациите на HbbTV, мора да го поврзете ТВ-уредот на интернет преку широкопојасна врска. Апликациите на HbbTV можеби нема да работат правилно во случај на мрежни проблеми.

Пристап до HbbTV

1. Притиснете  на далечинскиот управувач, изберете **System > Advanced settings > HbbTV** (Систем > Напредни параметри > HbbTV) и притиснете **OK/▶** за да влезете.
2. Притиснете **▲/▼** за да изберете **On** (Вклучено) и притиснете **OK** за да потврдите.
Забелешка: кога HbbTV е вклучена, може да го изберете HbbTV cookie за да ја вклучите или исклучите.
3. Ако изберете канал што нуди HbbTV, тоа ќе ви се сигнализира преку ознака на екранот (најчесто црвено копче, но може да се користат и копчиња во други бои). Притиснете го означеното копче во боја за да ги отворите интерактивните страници.
4. Користете ги **▲/▼/◀/▶** и копчињата во боја за навигација низ страниците на HbbTV и притиснете **OK** за да потврдите.

Деактивација на HbbTV

За да ги избегнете пречките што тестовите за емитување HbbTV можеби ги предизвикаат, може да ја исклучите функцијата HbbTV:

1. Притиснете  на далечинскиот управувач, изберете **System > Advanced settings > HbbTV** (Систем >

Напредни параметри > HbbTV) и притиснете **OK/▶** за да влезете.

2. Притиснете **▲/▼** за да изберете **Off** (Исклучено) и притиснете **OK** за да потврдите.

Користење на EPG (Електронски програмски водич)


EPG е водич на екранот што го прикажува распоредот на дигитални ТВ-програми. Со него може да вршите навигација, да избирате и да прикажувате програми.

1. Притиснете **GUIDE** на далечинскиот управувач и ќе се појави **Program Guide** (Програмски водич), којшто ќе ви овозможи да добиете информации за тековната или следната програма што се емитува на секој канал. Движете се низ различните програми користејќи ги копчињата **▲/▼/◀/▶** на далечинскиот управувач.
2. Користете ги следниве копчиња прикажани во долниот дел на екранот за да го прикажете Електронскиот програмски водич.
 - **Filter** (Филтер): Филтер на програмскиот водич за дигитални ТВ-програми.
- Притиснете **≡** за да го прикажете списокот со типови на програма.
- Движете се низ различните типови со помош на копчињата **▲/▼** на далечинскиот управувач.
- Изберете еден или повеќе типови што сакате да ги обележите во списокот со типови, притиснете **OK** за да го изберете или да го поништите изборот. Кога ќе извршите избор, на левата страна на типот ќе се појави знак за обележување.
- Притиснете **▶** за да изберете **Apply** (Примени) и притиснете **OK** за да потврдите.
 - **Custom schedule** (Приспособен распоред): Притиснете на црвеното копче за да поставите распоред. Може да изберете една или повеќе ставки и да притиснете **OK** за да ја уредите, а потоа да ја додадете во списокот со распоред.
 - **Select date** (Изберете датум): Притиснете на зеленото копче за да изберете датум.
 - **Schedule list** (Список со распоред): Притиснете на жолтото копче за да го прикажете списокот со распоред.
 - **More detail** (Повеќе детали): притиснете го синото копче за да прикажете повеќе детали.
3. Притиснете **GUIDE** или **EXIT** за да излезете од Електронскиот програмски водич.

Функција Bluetooth

(* не е достапна за некои модели)

Bluetooth® е стандард за безжична технологија за размена на податоци преку мало растојание помеѓу уреди со Bluetooth. Преку ТВ-уредот, може да поврзете аудиоуред, глумче или тастатура со Bluetooth.

1. Притиснете  на далечинскиот управувач, преместете се во областа **Settings** (Параметри), изберете **Settings** (Параметри) и притиснете **OK** за да влезете.
2. Преместете се во областа **Remote & accessories** (Далечински и додатоци), изберете **Add accessory** (Додај додаток) и притиснете **OK** за да влезете. ТВ-уредот автоматски ќе пребарува уреди со Bluetooth во близина. Изберете достапен уред, притиснете **OK** и следете ги упатствата на екранот за да го поврзете.





Белешка: Технологијата Bluetooth (ако е достапна во вашиот ТВ-уред) користи фреквенција од 2,4 GHz, така што близината на WiFi пристапни точки, преносочувачи или микробранови печки може да предизвика пречки кај аудио преносот преку Bluetooth. Ако се соочувате со прекин во аудио приемот, треба да го претартувате уредот со Bluetooth за да најдете фреквенција со помалку пречки, а ако и понатаму се соочувате со проблеми, треба да го поместите поблиску до телевизорот или да го зголемите растојанието помеѓу ТВ – уредот и изворот на пречките.

Зборовната ознака и логото на Bluetooth се регистрирани трговски заштитни знаци во сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секоја нивна употреба од страна на TCL е под лиценца. Другите трговски заштитни знаци и трговски имиња им припаѓаат на нивните соодветни сопственици.

Брзо вклучување

Ви овозможува да го вклучите ТВ-уредот за 4 секунди од режим на мирување.

Белешка: оваа функција може да ја зголеми потрошувачката на струја во мирување.

1. Притиснете  на далечинскиот управувач, изберете **Settings > Device > Power > Instant power on** (Параметри > Уред > Напојување > Брзо вклучување) и притиснете **OK**.
2. Притиснете  /  за да изберете **On** (Вклучи) и притиснете **OK** за да потврдите.
3. Притиснете  за да се вратите на почетната страница.

Лозинка во Родителска контрола

- Стандардната лозинка е 1234. Може да ја замените со нова.
- Главната лозинка е 0423. Ако го заборавите својот код, внесете ја главната лозинка за да ги отфрлите постојните кодови.

Отстранување грешки

Разгледајте го следниов список пред да побарате сервисирање.

Нема слика или звук.

- Проверете дали електричниот кабел е правилно приклучен во електричниот штекер.
- Проверете дали типот на изворот е правилно поставен.
- Проверете дали антената е правилно поврзана.
- Уверете се дека јачината на звукот не е поставена на минимум или дека звукот не е исклучен.
- Уверете се дека не се поврзани слушалките.
- ТВ-уредот можеби прима и друг сигнал освен сигналот од телевизиските станици.

Сликата не е јасна.

- Проверете дали кабелот на антената е правилно поврзан.
- Размислете околу тоа дали правилно се прима ТВ сигналот.
- Лошиот квалитет на сликата можеби се должи на истовремено поврзување на VHS камера, видеокамера или друг периферен уред. Исклучете еден од периферните уреди.
- Двојната слика можеби се должи на некаква препрека на антената од висококатници или ридови. Користењето високонасочена антена може да го подобри квалитетот на сликата.
- Хоризонталните испрекинати линии на сликите можеби се должат на електрични пречки, како на пр., фен, неонски светилки во близина итн. Исклучете ги и отстранете ги сите нив.

Сликата е премногу темна, премногу светла или обоена.

- Проверете го приспособувањето на бојата.
- Проверете го параметарот за осветленост.
- Проверете ја функцијата за острина.

Далечинскиот управувач не работи.

- Проверете ги батериите на далечинскиот управувач.
- Уверете се дека прозорецот на сензорот за далечинскиот управувач на предната страна на ТВ-уредот не е под јако флуоресцентно светло.
- Обидете се да го исчистите прозорецот на сензорот за далечинскиот управувач на предната страна на ТВ-уредот со мека крпа.

Ако погорните предлози не го решат вашиот технички проблем, погледнете ја гаранцијата за информации за сервисирање.

Работни услови

Температура 5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Влажност 20 - 75% (без кондензација)

Услови за складирање

Температура -15°C - 45°C (5°F - 113°F)
Влажност 10 - 90% (без кондензација)

Информации за радиото

- Опсег на фреквенција на предавателот со Bluetooth®: 2402 - 2480MHz
 - Моќност на предавателот со Bluetooth®: 2dBm (+/- 5dB)
 - Опсег на фреквенција на предавателот со 2.4G Wi-Fi: 2412 - 2472MHz
 - Моќност на предавателот со 2.4G Wi-Fi: 16dBm (+/- 4dB)
 - Опсег на фреквенција на предавателот со 5G Wi-Fi:
 - Појас 1: 5180 - 5240MHz
 - Појас 4: 5745 - 5825MHz
 - Моќност на предавателот со 5G Wi-Fi:
 - Појас 1: 14dBm (+/- 3dB)
 - Појас 4: 11dBm (+/- 3dB)
 - Опсег на фреквенција на приемникот за DVB-T/T2/C: 45 - 858MHz
 - Опсег на фреквенција на приемникот за DVB-S/S2: 950 - 2150MHz
- * Во сите земји членки на ЕУ, користењето на 5180 - 5240MHz е ограничено само за внатрешна употреба.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

Известување за софтвер со отворен код

Овој производ користи GPL (верзија 2 и 3), LGPL (верзија 2.1) и MPL (верзија 1.1).

За да испратите прашања и барања во врска со софтверот со отворен код, контактирајте со најблиската канцеларија на TCL.

Овој производ користи некои софтверски програми што се дистрибуираат под условите на Групата JPEG.

Овој производ користи некои софтверски програми што се дистрибуираат под условите на Проектот libpng.

Овој производ користи некои софтверски програми што се дистрибуираат под условите на Проектот Freetype.

Овој производ користи некои софтверски програми што се дистрибуираат под условите на Проектот zlib.

Овој производ користи некои софтверски програми (libxml2, curl, expat, c-areas) што се дистрибуираат под условите на MIT.

Овој производ користи CyberLink за С што се дистрибуира под условите на Проектот за софтвер со отворен код.

Овој производ користи openssl, xerces што се дистрибуира под условите на Проектот Apache License.

Софтвер на GPL: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

Софтвер на LGPL: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

Софтвер на BSD: webp, mng, uriparser

Софтвер на GNU: dosfstools

[Правна изјава] на TCL – производителот на овој ТВ-уред

Поради различните можности на производите што ги вклучуваат услугите на SmartTV, како и ограничувањата во достапните содржини, одредени функции, апликации и услуги можеби нема да бидат достапни на сите уреди или во сите области. За некои функции на SmartTV можеби се потребни дополнителни периферни уреди или членарини што се продаваат посебно. Посетете ја нашата веб-страница за повеќе информации за одредени уреди и за достапноста на содржините. Услугите и достапноста на содржините преку SmartTV се предмет на повремена измена без претходна најава.

Сите содржини и услуги до кои пристапувате преку овој уред им припаѓаат на трети страни и се заштитени со авторски права, патенти, трговски заштитни знаци и/или други права за интелектуална сопственост. Таквите содржини и услуги се обезбедуваат само за ваша некомерцијална употреба. Не може да ги користите содржините или услугите на начин што не е одобрен од сопственикот на содржините или давателот на услугите. Без ограничување на горенаведеното, освен ако не сте изречно овластени од соодветниот сопственик на содржините или давател на услугите, не може да ги менувате, копирате, повторно да ги издавате, поставувате, објавувате, пренесувате, преведувате, продавате, создавате изведени дела, искористувате или дистрибуирате на кој било начин или во каква било форма сите содржини или услуги прикажани преку овој уред.

ИЗРЕЧНО ПРИФАЌАТЕ И СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА КОРИСТЕЊЕТО НА УРЕДОТ Е НА ВАШ СОПСТВЕН РИЗИК И ДЕКА ВИЕ ГО ПРЕЗЕМАТЕ ЦЕЛИОТ РИЗИК ЗА ЗАДОВОЛИТЕЛНИОТ КВАЛИТЕТ, ИЗВЕДБАТА И ТОЧНОСТА. УРЕДОТ И СИТЕ СОДРЖИНИ И УСЛУГИ ОД ТРЕТИ СТРАНИ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ „КАКО ШТО СЕ“

БЕЗ ГАРАНЦИЈА ОД НЕКАКОВ ВИД, БИЛО ИСТАТА ДА Е ИЗРЕЧНА ИЛИ ДА СЕ ПОДРАЗБИРА. TCL ИЗРЕЧНО СЕ ОГРАДУВА ОД СИТЕ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИ ВО ОДНОС НА УРЕДОТ И СИТЕ СОДРЖИНИ И УСЛУГИ, БИЛО ИСТИТЕ ДА СЕ ИЗРЕЧНИ ИЛИ ДА СЕ ПОДРАЗБИРААТ, ВКЛУЧУВАЈАЈИ ГИ, НО НЕ ОГРАНИЧУВАЈИ СЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПРОДАЖБА, ЗАДОВОЛИТЕЛЕН КВАЛИТЕТ, ПОГОДНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА НАМЕНА, ТОЧНОСТ, ТИВКО УЖИВАЊЕ ИЛИ НЕПРЕКРШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ТРЕТИ СТРАНИ. TCL НЕ ГАРАНТИРА ЗА ТОЧНОСТА, ВЕРОДОСТОЈНОСТА, НАВРЕМЕНОСТА, ЗАКОНИТОСТА ИЛИ ЦЕЛОКУПНОСТА НА СОДРЖИНИТЕ И УСЛУГИТЕ ШТО СЕ ДОСТАПНИ ПРЕКУ УРЕДОТ И НЕ ГАРАНТИРА ДЕКА УРЕДОТ, СОДРЖИНИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ КЕ ОДГОВАРААТ НА УСЛОВИТЕ ИЛИ ДЕКА РАБОТЕЊЕТО НА УРЕДОТ ИЛИ УСЛУГИТЕ КЕ БИДЕ НЕПРЕКИНАТО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ. ПОД НИКАКВИ ОКОЛНОСТИ, ВКЛУЧИТЕЛНО И НЕГРИЖА, TCL НЕМА ДА ОДГОВОРА, БИЛО ПО ДОГОВОР ИЛИ ПРЕКРШОК, ЗА КАКВИ БИЛО ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ, СЛУЧАЈНИ, ПОСЕБНИ ИЛИ НЕНАМЕРНИ ШТЕТИ, НАДОМЕСТОЦИ ЗА АДВОКАТИ, ТРОШОЦИ ИЛИ КАКВИ БИЛО ДРУГИ ШТЕТИ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД, ИЛИ СЕ ВО ВРСКА СО, КАКВИ БИЛО ИНФОРМАЦИИ СОДРЖАНИ ВО, ИЛИ КАКО РЕЗУЛТАТ ОД КОРИСТЕЊЕТО НА УРЕДОТ ИЛИ КАКВИ БИЛО СОДРЖИНИ ИЛИ УСЛУГИ ДО КОИ ПРИСТАПУВАТЕ ВИЕ ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА, ДУРИ И КОГА СТЕ ИЗВЕСТЕНИ ЗА МОЖНОСТА ОД ТАКВИ ШТЕТИ.

Услугите од трети страни може да се изменат, одложат, отстранат, прекинат или попречат или пак пристапот може да се оневозможи во секое време, без претходна најава и TCL не изјавува и не гарантира дека некоја содржина или услуга ќе остане достапна во даден временски период. Содржините и услугите ги пренесуваат трети страни, со помош на мрежи и објекти за пренос над кои TCL нема контрола. Без ограничување на општоста на ова оградување, TCL изречно се оградува од секаква обврска или одговорност за каква било измена, прекин, оневозможување, отстранување или одложување на некоја од содржините или услугите достапни преку овој уред. TCL може да наметне ограничувања на користењето или пристапот до одредени услуги или содржини, во секаков случај и без претходна најава. TCL не е обврзан ниту одговорен за поддршка за потрошувачите во врска со содржините и услугите. Сите прашања или барања за сервис поврзани со содржините или услугите треба да се постават директно кај давателите на соодветните содржини или услуги.